



## Компоненти на вештината на иницирање на поздрав (Прилог 4а)



1. Кога ќе видам позната личност (другар/другарка):



2. Се вртам кон него и го погледнувам.



3. Се насмевнувам и го поздравувам (Кажувам „Здраво“ и пружам рака).



4. Почекувам тој да ме поздравува.



5. Поставувам кратко прашање („Како си?/Што има ново?“).



6. Чекам да ми одговори.